

СОК ОД АНАНАС



СОСТОЈКИ:















КУЈНСКА ОПРЕМА:





ПОДГОТОВКА:

1	СЕЧИ 	ГО 	АНАНАСОТ 			
2	СТАВИ 	ГО 	АНАНАСОТ 	ВО 	БЛЕНДЕР 	
3	ВКЛУЧИ БЛЕНДЕР 					



СОВЕТ:

Можеш да додадеш малку од сокот од ананасот во блендерот.